



Chrome


Pop-up блокерот е вклучен на почетно ниво. Кога pop-up блокерот е вклучен, икона со изглед на  ќе се појави во линијата за URL адреси, што покажува дека pop-up е блокиран


Преглед на блокиран pop-up

1. Кликнете на pop-up блок иконата .
2. За да го прегледате блокираниот pop-up, кликнете на линкот.



Исклучување на pop-up блокер на одредени страници

1. Кликнете на pop-up блок иконата .
2. Кликнете на **Always allow pop-ups from** опцијата и тогаш одберете **Done**.




Исклучување на pop-up блок на сите страници


1. На Chrome преллистувачот во десниот горен агол кликнете на трите точки, и
тука ќе ви се отвори менито Settings.




2. Кликнете на **Settings**.




3. Потоа одберете од **Advanced**.



4. Кликнете на **Privacy and security**



5. Под **Privacy and security**, кликнете на **Content settings**



6. Под **Content settings**, одберете **Popups**.



7. Потоа, кликнете на посоченото копче.




Internet Explorer 8 and 9

Pop-up блокерот е вклучен стандардно. За да го исклучите, направете го следново:

1. Отворете го Internet Explorer.

2. Кај **Tools** менито, одберете **Pop-up Blocker** а потоа одберете **Turn off Pop-up Blocker**.




Internet Explorer 10

Pop-up блокерот е вклучен стандардно. За да го исклучите, направете го следново:

1. На старт копчето кликнете и **Start Screen (Metro или Modern интерфејс)**, напишете **control panel** и потоа **Enter**.
2. Одберете **Internet Options**.
3. Кликнете на **Privacy** опцијата и од таму на следното:
 - Кликнете на **Turn on Pop-up Blocker** и одселектирајте го за да ја исклучите функцијата на pop-up.
 - Кликнете на **Settings** па на **Pop-up Blocker Settings** и додајте ги УРЛ-та на веб страниците што сакате да ги пропуштите **Pop-up**
Забелешка: За Е-порталот на УВМК, внесете го следниот линк: <https://e-portal.uvmk.gov.mk>
4. Одберете **Apply** и потоа кликнете на **Close**.

Firefox popup blocker (Windows PC)

1. Одберете **Tools** мени, потоа селектирајте **Options**.



2. Одберете го **Content** таб-от, и одселектирајте го **Block Popup Windows** и кликнете "OK".

